



Програма за децентрализирана соработка помеѓу Регионот Долна Нормандија и Република Македонија (БЈРМ)

Децентрализирана соработка помеѓу Регионот Долна Нормандија (Франција) и Република Македонија започна во 2006 година. Оваа институционална соработка се состои од акциона програма спроведувана од страна на француски и македонски партнери. Првичната програма е замислена за три години (2007-2010 година) меѓутоа проектот би требало да продолжи и понатаму. Истиот е финансиски поддржан од страна на Министерството за надворешни работи на Франција.

Цели

Оваа соработка е резултат на заеднички напори и на Македонија и на Долна Нормандија да ги отворат нивните територии кон светот и да ги поттикнат нивните популации во активно граѓанство на локално и Европско ниво. Проектот води кон воспоставување на платформа за постојана размена која ќе придонесе за создавање на долгорочни врски меѓу населението од Долна Нормандија и Македонија.

Овој проект цели кон зајакнување на локалното владеење во сите теми на соработката, кон развивање на капацитетите на локалното население во Долна Нормандија и Македонија како и кон разменување на вредности и искуства. Главните цели на проектот е да се зајакнат капацитетите на локалните власти за спроведување на процесот на децентрализација, да го поттикнат учеството на граѓаните и да помогнат во остварување на одржлив развој.

Активности и учесници

Иако се работи за институционална соработка, активностите од проектот се групирани во 5 дела спроведувани од француско-македонски „тандем организации“. Целта е да вклучат сè поголем број граѓани и организации на повеќе нивоа: државни институции, здруженија на граѓани, професионални комори, медиуми итн. Асоцијацијата на Агенции за локална демократија (АЛДА) е генерален координатор на сите активности.

Проект за децентрализирана соработка меѓу Регионот Долна Нормандија и Македонија (БЈРМ)

Ул. Женевска бб (во зградата на ЗЕЛС), 1000 Скопје, Македонија, тел: 00 389 2 306 59 32

Контакт лице: Ивана Димитровска



Петте теми на соработка се:

1. Локални власти и употреба на нови технологии за информации и комуникации
Обука и употреба на нови технологии за подобро локално владеење
 - Центар за нови технологии од Каен - Долна Нормандија
 - Метаморфозис - Македонија
2. Млади, образование, локално и европско граѓанство
Активно учество на младите во локалниот живот
 - Европска куќа од Каен - Долна Нормандија
 - Коалиција на младински организации СЕГА - Македонија
3. Медиуми и информатичко општество
Информациите во служба на граѓаните и на соработката
 - Courrier des Balkans - Франција
 - Гласникот - Courrier de la Macedoine - Македонија
4. Културни политики
Платформа за дијалог, творење и размена меѓу уметниците
 - ARCIS - регионален културен центар - Долна Нормандија
 - Локомотива - Македонија
5. Културно наследство и одржлив туризам
Зачувување на културно наследство и поддршка за развој на одржливиот туризам
 - Умешност и познавање (Savoir-faire et decouvert) - Долна Нормандија
 - Центар за институционален развој (ЦИРа) - Македонија

Соработка на општините: пат кон европско граѓанство

Главна цел во оваа втора година од проектот е да се зајакне соработката помеѓу општини од Македонија и Долна Нормандија. Дирекната соработка меѓу локалната власт дава можности за средби на граѓаните од Франција и Македонија со што ќе се зајакне чувството за европски идентитет и граѓанство.

Проект за децентрализирана соработка меѓу Регионот Долна Нормандија и Македонија (БЈРМ)

Ул. Женевска бб (во зградата на ЗЕЛС), 1000 Скопје, Македонија, тел: 00 389 2 306 59 32

Контакт лице: Ивана Димитровска